

Преодното решение е логичен потег, кој следствено на настаните и поразителната позиција на социјалдемократите, мораше да се повлече.

Најголемата опозициона партија - СДСМ буквално до последен момент не знаеше каде оди и по кој пат да го бара спасот од самораспаѓање, но откако шефот на државата, Бранко Црвенковски, во својот јавен телевизиски настап отворено изјави дека се враќа во партијата и прифаќа секаква функција, односите станаа

кристално чисти. Тој стана IN, а другите мораат да одат OUT.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



ШЕКЕРИНСКА ЈА СПАСУВА СВОЈАТА КАРИЕРА СО ОСТАВКА

# ЗАЕВ СТАНА "ДОН КИХО И "САНЧО ПАНСА" НА Ц

**Н**ајтесното партиско раководство на СДСМ се одлучи за в.д. претседател, кој ќе ја води партијата на локалните и на претседателските избори, а дури потоа диригентската палка ќе ја преземе Бранко Црвенковски.

Тоа значи дека преодното решение беше единствен логичен потег, кој следствено на настаните и поразителната позиција на социјалдемократите, мораше да се повлече. Имено, по дебаклот на предвремените парламентарни избори ниту една личност од СДСМ не можеше да ја преземе одговорноста врз свој грб за да ја извлече партијата од кал, а во меѓувреме губитниците веќе фаќаа кривини бидејќи знаеја дека нема да го избегнат дрскиот поглед на неприкосновениот лидер, кој од претседателскиот кабинет не можеше да им помогне.

Срамот кој го доживеаја социјалдемократите е последица на големата внатрешна криза, која по заминувањето на Бранко Црвенковски на позицијата претседател на РМ, изби во преден план. До неговото заминување внатрешните движења се сведоа на апетитите и желбите на Црвенковски, а внатрешната демократија беше зачурувана во вербата дека лидерот е неприкосновена личност, која може да владее и да раководи со партијата.

"Главниот проблем на СДСМ и лошите резултати на последните изборни циклуси се должат на внатрешните поделби во партијата. Црвенковски ќе ги обедини различните струи", изјави кандидатот за в.д. претседател Зоран Заев објаснувајќи ја одлуката на СДСМ да го врати Црвенковски за лидер по истекот на неговиот претседателски мандат догодина.

"Голем дел од сегашното раководство мисли дека јас како досегашен потпретседател можам да ја извршувам оваа функција, а СДСМ да биде подготвен за избори. По 1 јуни се размислуваше што е најдобро - делбата е најголем проблем. Мора да се обединиме и да имаме шанси да се средиме. По овој период формално на чело на партијата стапува Црвенковски. Ќе има доволно време да ја врати довербата на разочараните социјалдемократи", изјави Зоран Заев.

Подоцна тоа ѝ се освети на политичката позиција на СДСМ, кој фатен во небрано не можеше да ѝ се спротивстави на стратегијата на ВМРО-ДПМНЕ. Сега кога кризата стана неподнослива и крајно ризишна за многу партиски кадри, решението за враќање на Бранко Црвенковски за претседател на Социјалдемократскиот сојуз е единствена опција, која дава минимални шанси за обединување на сите струи во партијата.

## ЕДИНСТВЕНА СОЛУЦИЈА

Струмичкиот градоначалник Зоран Заев ќе го води СДСМ до завршувањето на претседателскиот мандат на Бранко Црвенковски напролет наредната година, кога се очекува тој да се врати на лидерското место. Тоа е резултат од едночасовното заседание на највисокиот партиски орган - Извршниот од-

бор на кое му претходеа интензивни партиски консултации, но и внатрешно партиски пресметки, при што до последен момент беа во оптек разни други варијанти и личности.

По одлуката на Извршниот одбор се очекува социјалдемократите да го свикаат Централниот одбор, кој само ќе ја верификува одлуката.

Како в.д. лидер Зоран Заев ќе мора да ја води партијата на наредните локални и претседателски избори но, ис-

и да се обиде да ги консолидира партиските редови, кои претходно се растурија на сите страни.

Инаку, неодамна струмичкиот градоначалник беше аболициран од страна на претседателот Бранко Црвенковски, а власта театарно го затвори за дејностите поврзани околу изградбата на трговскиот центар "Глобал". Тоа дополнително ќе му претставува товар во работењето, но и неизбришлива црна дамка во кариерата, која му ја приготви власта, сигурно во тесна соработка со лица од претседателскиот Кабинет.

Сега, откако многу работи станаа јасни, Бранко Црвенковски се враќа на челната позиција во СДСМ. По авантурата со Владо Бучковски и по жешката столица на Радмила Шекеринска, социјалдемократите се најдоа на најниските политички гранки од функционирањето на парламентарната демократија во Република Македонија. Дали партијата ќе може да здивне?

По заседанието на Централниот од-

вина на септември. Се очекува на него да се избере в.д. претседател на СДСМ, кој формално-правно ќе раководи со партијата во текот на неколкуте наредни месеци. Истовремено, ќе се официјализира и оставката на сè уште актуелната претседателка на СДСМ, Радмила Шекеринска која ја понесе одговорноста за дебаклот на предвремените парламентарни избори.

## НЕМА МЕГДАНЦИИ

Инаку, најголемата опозициона партија - СДСМ буквално до последен момент не знаеше каде оди и по кој пат да го бара спасот од самораспаѓање. Но, откако шефот на државата, Бранко Црвенковски, во својот јавен телевизиски настап отворено изјави дека се враќа во партијата и прифаќа секаква функција, односите станаа кристално чисти. Тој стана IN, а другите мораат да одат OUT.

Социјалдемократите мораа да се фатат за сламка, бидејќи во партијата не постоеше силна личност, која ќе ги обедини сите струи, кои во меѓувреме работееа против политичката егзистенција на СДСМ.

Фрлената ракавица на поранешниот лидер беше добредојдена, затоа што внатрешните прилики во партијата од ден на ден стануваа сè полоши и полоши.

По завршувањето на претседателскиот мандат во 2009 година Црвенковски ќе може слободно да седне во првата фотелја на СДСМ, па сепак и натаму останува дилемата дали тој има "наследно право" на претседателската столица на социјалдемократите. Според партиската историја, практично тоа е можно, бидејќи сите други функционери не оставија некој подлабок впечаток. Извршниот одбор на СДСМ, покрај тоа што се фати за јадецот, односно го избра наследникот на Радмила Шекеринска, ИО сепак се реши да свика и партиски конгрес, на кој ќе се донесат историски одлуки.

"Не се сомневам дека ќе донесеме одлука која е најдобра за СДСМ и за Република Македонија. Нема фоторобот како треба да изгледа новиот претседател на СДСМ", изјави Радмила Шекеринска во Берово, пред одржувањето на седницата на Извршниот одбор во Скопје. Но, како ќе функционира СДСМ? Прашањето за начинот за враќање на шефот на шефовите е решено, само останува во текот на наредните месеци да се трасираат односите во ИО и како ќе се настапува на локалните и на претседателските избори. Сигурно најтешко ќе му биде на Зоран Заев, кој очигледно мораше да ја прифати функцијата в.д. претседател, бидејќи сите други како глумци се скрија в дупка и го избегнаа мегданот.

Сега кога кризата стана неиздржлива и крајно ризична за многу партиски карди, решението за враќање на Бранко Црвенковски за претседател на СДСМ е единствена опција, која дава минимални шанси за обединување на сите струи во партијата.

# Т" ЗА СДСМ, НО РВЕНКОВСКИ



СЕГА ИСТАКНАТИТЕ ЧЛЕНОВИ  
СЕ ПЛАШАТ И ОД СВОЈАТА СЕНКА

то така, ќе мора да се фати во костец со политичкиот предизвик, кој е оптоварен со неговото ослободување од кривично гонење за т.н. случај "ТЦ Глобал" во Струмица. Всушност, преодниот лидер има функција на стечаен управник, кој ќе треба да го подготви теренот и за вонредниот Конгрес, но во меѓувреме,

бор поканата и формално ќе биде упатена на адреса на Црвенковски, а лидерската позиција ќе биде зацементирана сè до завршувањето на неговиот претседателски мандат во мај идната година. Но, СДСМ ќе мора да го закаже и датумот за вонреден конгрес, кој претходно беше планиран за првата поло-

Неверните Томи во СДСМ правеа разно-разни "марифетлуци", сметајќи дека се влезени во филмот "Маратонците го трчаат својот последен круг", па мораат да си обезбедат свој наследник, кој ќе ги покрие сите нивни партиски слабости.

Само Владо Бучковски беше најблиску до прогнозите. Тој уплати фиксно ливче 1 плус 2, беше за в.д. претседател на партијата или за воведување "принудна управа". Тоа значи дека Црвенковски доби седумка, но таа нему не му е потребна. Оваа добивка повеќе ќе се однесува на останатите партиски кадри, кои треба длабоко да размислат што ќе прават понатаму во политиката.

## СÈ Е КАКО ПОРАНО

Во телевизиското интервју, Бранко Црвенковски потенцираше дека е подготвен да го преземе раководењето со СДСМ, доколку тоа го прифатат членовите и симпатизерите на партијата.

"По завршувањето на мандатот ќе се вратам во СДСМ. Имам повеќе мотиви. По парламентарните избори СДСМ е во сериозна криза, кадровска, идеолошка и криза на идентитетот. Поради таквата ситуација, во СДСМ има ваков широк политички простор за власта дрско, агресивно и неодговорно да се однесува. Тоа не е проблем само на СДСМ, туку и на државата. Затоа се решив да се вратам, да помогнам да се зајакне и да се консолидираат СДСМ и опозицијата, и на следните избори да ја поразиме политиката на Груевски. Притоа, подготвен сум во СДСМ да се ангажирам на онаа функција на која органите на СДСМ ќе сметаат дека ќе бидам најпотребен и најцелисходен. Јас не поставувам никакви услови. Ако е тоа претседател, в ред. Ако е обичен член на општинска организација, исто така, в ред", изјави Црвенковски во јавниот настап. Сè ова тој претходно ѝ го соопшти и на лидерката во оставка, Радмила Шекеринска, а и на сегашните тројца потпретседатели - Игор Ивановски, Јани Макрадули и Зоран Заев. Но, како да не му веруваа, односно секој си влечеше на своја страна, па макар на крајот од оваа политичка епизода и да добијат метла од страна на Црвенковски, која најверојатно ќе им биде врачена по неговото устоличување во СДСМ.

Актуелното раководство на СДСМ, кое имаше средба со Бранко Црвенковски, а се одржа во претседателскиот Кабинет, доби по прсти, но многуте дилеми останаа: како да се раководи со партијата, како таа треба да се подготвува за локалните и за претседателските избори, која стратегија треба да се избере, како партијата да се однесува во Собранието итн.

До последен момент неверните Томи во СДСМ правеа разно-разни "марифетлуци", сметајќи дека се влезени во филмот "Маратонците го трчаат својот последен круг", па мораат да си обезбедат свој наследник, кој ќе ги покрие сите нивни партиски слабости.

Во пресрет на Конгресот на кој Заев официјално ќе стане "стечаен управник" на СДСМ, само Владо Бучковски беше најблиску до прогнозите. Тој уплати фиксно ливче 1 плус 2, беше за в.д. партиски претседател или за воведување "принудна управа", која би раководела со партијата. Тоа значи дека Црвенковски доби седумка, но таа



## ДАЛИ ЧЛЕНСТВОТО ПОВТОРНО ЌЕ ГЛАСА ЗА ЛИДЕР ИЛИ ЗА ДЕМОКРАТИЈА?

нему не му е потребна. Оваа добивка повеќе се однесува на останатите партиски кадри, кои треба да размислат дали ќе бидат во врвот на раководството или ќе добијат "клоца", бидејќи ја изрезиле партијата и не успеаја да го извлечат Социјал-демократскиот сојуз од длабоката политичка криза.

Во овој момент, исто така, најтешко ќе му биде на Зоран Заев, кој ќе мора да биде "Дон Кихот" за СДСМ, но и "Санчо Панса" за Бранко Црвенковски. Дали тој ќе може да собере сили да ја преброди својата криза, која со сила му беше наметната?

Од една страна, тој ќе мора да го издржи ураганот кој дува од владејачката гарнитура, но и ќе биде принуден да презема ризични чекори за да ја врати партијата на вистинска патека. Тоа значи да не си во негова кожа, бидејќи во ситуација на "Горги сардисан" нема кому да му верува и да ја распореди одговорноста за функционирањето на СДСМ. Имено, СДСМ не го гради само Заев и компанија, или Црвенковски и компанија, туку сите социјалдемократи, кои се желни за политичка изборна победа.

ProMedia  
hpstore  
ProMedia  
...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,  
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...  
PRODAŽBA I SERVIS  
business partner  
hp  
tel. 02/ 3215980  
ProMedia